

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица - К1 образец за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1003/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на Општина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За усвојување на Квартален извештај - К1 образец**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица - К1 образец за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.

Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица - К1 образец за период од 01.01.2022 година до 30.12.2022 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1004/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**



	Буџет		Самофинансир. активности		Дотации		Донации		Кредити		ВКУПНО		Останува за реализац.
	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	Буџет	Реализација	
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ:</b>	<b>123,483,388</b>	<b>18,259,839</b>	<b>4,853,000</b>	<b>588,183</b>	<b>88,212,900</b>	<b>19,011,196</b>	<b>1,350,000</b>	<b>388,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217,900,388</b>	<b>26,219,128</b>	<b>178,681,260</b>
<b>40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>22,266,000</b>	<b>4,666,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,374,667</b>	<b>18,311,930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,639,667</b>	<b>20,877,940</b>	<b>74,761,727</b>
401 Основни плати	13,844,000	2,952,517	0	0	53,203,070	11,744,050	0	0	0	0	67,047,070	14,697,167	52,349,903
402 Придоноси за социјално осигурување	6,101,000	1,122,033	0	0	20,171,597	4,567,280	0	0	0	0	26,272,597	5,889,313	20,383,284
404 Надоместоци	2,320,000	491,460	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,000	491,460	1,828,540
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	<b>36,000</b>
413 Тековни резерви (равноведни расходи)	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>74,588,388</b>	<b>9,424,784</b>	<b>4,823,000</b>	<b>588,183</b>	<b>14,462,333</b>	<b>2,827,340</b>	<b>1,350,000</b>	<b>388,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,183,721</b>	<b>13,000,227</b>	<b>82,183,494</b>
420 Патни и државни расходи	300,000	7,420	70,000	4,500	0	0	0	0	0	0	370,000	12,000	357,980
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	12,716,000	2,357,038	276,000	23,645	7,209,333	1,803,123	0	0	0	0	20,301,333	4,183,806	16,117,527
423 Материјали и ситен инвентар	3,350,000	338,878	3,445,000	482,076	930,000	144,481	0	0	0	0	7,725,000	865,435	6,859,565
424 Поправки и тековно одржување	26,483,160	3,773,524	220,000	15,949	395,000	36,289	0	0	0	0	27,166,160	3,825,882	23,340,278
425 Договорни услуги	20,489,228	1,256,467	402,000	28,050	5,231,000	540,742	1,350,000	388,000	0	0	27,472,228	2,194,279	25,277,949
426 Други тековни расходи	3,190,000	575,121	410,000	33,783	489,000	47,054	0	0	0	0	4,089,000	656,898	3,432,102
427 Прирачни работувача	8,050,000	1,216,316	0	0	48,000	45,611	0	0	0	0	8,098,000	1,261,927	6,836,073
<b>45 КАПАТНИ ПЛАЌАЊА</b>	<b>50,000</b>	<b>371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>371</b>	<b>49,629</b>
452 Капатни плаќања кон домашни кредитори	50,000	371	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	371	49,629
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>18,856,000</b>	<b>1,817,958</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>435,000</b>	<b>71,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,126,000</b>	<b>1,889,882</b>	<b>17,236,118</b>
463 Трансфери до невладини организации	7,000,000	91,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	91,500	6,908,500
464 Разни трансфери	11,856,000	1,426,458	30,000	0	435,000	71,928	0	0	0	0	12,126,000	1,498,382	10,327,618
<b>47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>	<b>3,576,000</b>	<b>590,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,576,000</b>	<b>590,000</b>	<b>2,986,000</b>
471 Социјални надоместоци	3,576,000	590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,576,000	590,000	2,986,000
<b>48 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>4,322,000</b>	<b>2,160,718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,322,000</b>	<b>2,160,718</b>	<b>2,161,282</b>
482 Отплата на главница кон домашни институции	4,322,000	2,160,718	0	0	0	0	0	0	0	0	4,322,000	2,160,718	2,161,282
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ:</b>	<b>88,873,902</b>	<b>1,885,584</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>52,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,895,902</b>	<b>1,885,584</b>	<b>88,010,318</b>
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>88,873,902</b>	<b>1,885,584</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>52,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,895,902</b>	<b>1,885,584</b>	<b>88,010,318</b>
480 Купување на опрема и машини	3,420,000	0	170,000	0	52,000	0	0	0	0	0	3,642,000	0	3,642,000
481 Градежни објекти	7,557,134	868,568	0	0	0	0	0	0	0	0	7,557,134	868,568	6,688,568
482 Други градежни објекти	62,586,768	1,017,018	0	0	0	0	0	0	0	0	62,586,768	1,017,018	51,669,750
483 Купување на мебел	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
485 Вложувања и нефинансиски средства	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
486 Купување на возила	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
<b>ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:</b>													

Лице за контакт  
Лидица П. Доњовска

Градоначалник  
Димчо Атанасовски с.р.

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица – К2 образец за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1005/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на Општина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За усвојување на Квартален извештај – К2 образец**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица – К2 образец за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.

Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица – К2 образец за период од 01.01.2022 година до 30.12.2022 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1006/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

**Образец К2**  
**Извештај о извршењу за доставане неопходних набавки**

<b>Организација:</b>	Македонска Каменица
<b>Возрас:</b>	од 01.01.2022 година до 31.01.2022 година
<b>Датум на поднесување на извештајот:</b>	2022.02.22
	(датумот, месец)

Месец	Објектот на ЖР	Објектот на ЖР	Објектот на ЖР		Валута	Валута
			својот	на 31.01.2022		
Борбени	2.011.000					2.011.000
неопход	5.063.711					5.063.711

**Препоставки:**

Земан: \_\_\_\_\_  
 (име и презиме и кат. бр.)

Безбедносни стандарти	Валута стандарти
001	
002	
003	
004	
005	
006	
007	
008	
009	
010	
011	
012	
013	
014	
015	
016	
017	
018	
019	
020	
021	
022	
023	
024	
025	
026	
027	
028	
029	
030	
031	
032	
033	
034	
035	
036	
037	
038	
039	
040	
041	
042	
043	
044	
045	
046	
047	
048	
049	
050	
051	
052	
053	
054	
055	
056	
057	
058	
059	
060	
061	
062	
063	
064	
065	
066	
067	
068	
069	
070	
071	
072	
073	
074	
075	
076	
077	
078	
079	
080	
081	
082	
083	
084	
085	
086	
087	
088	
089	
090	
091	
092	
093	
094	
095	
096	
097	
098	
099	
100	
<b>Вкупно</b>	<b>5.063.711,00</b>

Обврзувачко место (патил и датум):  
 Државна Агенција за ЈП

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програма за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на заштитата и спасувањето и управување со кризи во 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1007/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на 9 и 123 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/2016, 83/2018 и „Службен Весник на РСМ“ бр.82/20 и 215/21 ), 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на Општина М.Каменица бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

### **ПРОГРАМА**

#### **за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на заштитата и спасувањето, и управување со кризи во 2022 година**

Програмата за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи ги утврдува заедничките интереси и активности во овие области, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, Општина Македонска Каменица во 2022 година овие активности ќе ги остварува, насочува и координира преку :

- Општинскиот штаб за заштита и спасување
- Просторни сили за заштита и спасување,
- Во соработка со РЦУК-Делчево,ДЗС-Делчево и ТППЕ Мак.Каменица

## **I. Цели:**

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др
- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарната заштита.

## **II. Активности:**

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни состојби и други несреќи во мир.

Општина Македонска Каменица има формирано Територијална противпожарна единица која на територијата на општината делува со 9 пожарникари и истата ТППЕ единица функционира со посебна Програма за работа на едниницата, Оперативен план на делување и План за заштита од пожари на едниницата за периодот од 01.01.2022 досина до 31.12.2022 година

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетна, брза и во законски рамки реализирана активност.

Во меѓувреме е отпочнат е процес за ревитализирање и ажурирање на „Просторните сили,, при Општина Македонска Каменица кои како единица се регулирани во Законот за заштита и спасување.

За оспособување на овие сили и нивно ставање во потполна функција, потребно е превземање на неколку мерки и активности за кои се потребни материјално-финансиски средства од Буџетот на Општина Македонска Каменица.

Во оваа насока, општината ќе се насочи на формирање на едно одделение од 20-30 луѓе, кои ќе работат на повик и ќе бидат анагажирани на територијата на целата Општина. Во составот на одделението ќе бидат опфатени претежно луѓе од ЈП Камена Река, луѓе од селските Месните заедници и други граѓани кои ќе пројават интерес за оваа дејност.

Со Програмата е предвидено за ова одделение да бидат организирани обуки, спроведени од ТППЕ - Македонска Каменица или други субјекти, бидејќи обучено да делува во спречување на пожари или активно да учествува при гаснење на пожари.

### Конкретни програмски активности

- Одделението ќе дејствува правовремено при спречување на појава на почетни пожари на отворен простор и во шума се до пристигнувањето на местото зафатено со пожар на надлежните органи;
- Постојано ќе учествува како испомош на ТППЕ - Македонска Каменица, и ќе биде под негова надлежност на подрачјето зафатено со пожар;
- Постојано ќе соработува со други субјекти надлежни органи и тела ( ЦУК и ДЗС);
- Учествува во справување со други ризици и непогоди на територијата на ОпштинаМак.Каменица;

Покрај наведените мерки и активности од областа на заштитата и спасувањето во текот на 2022 година че се реализираат и повеќе други конкретни активности од кои треба да бидат споменати:

- Редовно ажурирање на на сите оперативни планови за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи;
- Редовно годишно ажурирање на мерките за приправност;
- Редовна изработка на известувања до граѓаните со насоки за однесување и превентивни мерки во летниот период од аспект на заштита од пожар;
- Евентуално спроведување на активности што не можат однапред да се предвидат, а што се од интерес за заштита на граѓаните и материјалните добра;

### III. Финансирање

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето со кризни состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени според оваа Програма ќе биде реализирано од:

- Средства од Буџетот на Општина Македонска Каменица;
- Наплатени премии од осигурување на имот од пожари
- Наплатени премии од осигурување на моторни возила

Распоредување на финансиските средства:

Ред . бр.	Намена	Износ денари
1.	Формирање и ажурирање на составот на просторните сили согласно законот за заштита и спасување, нивна едукација, обука, превенција и заштита од поплави и пожари	60 000



2.	Обука на надлежни луѓе во општината односно обука и едукација на Кризниот штаб за заштита и спасување	20 000
3.	Информирање на граѓаните и подигање на јавната свест на граѓаните преку медиуми, публикации, соопштенија и други материјали за заштита и превенција од поплави, пожари и други елементарни непогоди	30 000
4.	Набавка на опрема (ПП апарати, ПП опрема, вреќи за песок, напртњачи и друга опрема согласно предвидена спецификација	120 000
	<b>Вкупно</b>	<b>230 000</b>

Предвидени средства во буџетот се 230.000 денари.

#### **IV. Завршни одредби:**

За спроведување на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина Македонска Каменица и општинската администрација.

Во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и другите надлежни органи тела како и вработените во Општина Македонска Каменица ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.

**Број 08-1008/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за дополна на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1009/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 94, член 95, член 96, член 97 и член 98 од Законот за градежно земјиште (“Службен весник на Р.М.” бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, [142/16](#), [190/16](#) и “Службен весник на Р.С.М.” бр.275/19), а согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на Р.М.” бр.193/16 и 72/18), член 20 од Статутот на општина Македонска Каменица („Службен гласник на Општина Македонска Каменица” бр. 20/19 и 38/20) Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе

## **О Д Л У К А**

### **за дополна на П Р О Г Р А М А Т А за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Македонска Каменица во 2022 година**

#### **Член 1**

Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Македонска Каменица во 2022 година, заведена со број 08-370/1 од 25.02.2022 година („Службен гласник на Општина Македонска Каменица” бр.05/2022) се дополнува така што:

Точка IV. Извори на финансирањето на програмата приходи-расходи, став 2. Изградба и реконструкција на градски улици, тротоари, паркинзи и урбано уредување, се додава нова алинеја број 13 која ќе гласи:

-Изградба на спортски игралишта во спортски комплекс и изградба и реконструкција на останати спортски игралишта во општина Македонска Каменица.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1010/1  
20.05.2022 г.  
М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица  
Претседател  
Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Оглас за запишување на ученици во прва година во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица во учебната 2022/2023 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1011/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За давање на согласност на Огласот за запишување на ученици во прва година во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица во учебната 2022/2023 година.**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Огласот за запишување на ученици во прва година во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица во учебната 2022/2023 година.

Огласот за запишување на ученици во прва година во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица во учебната 2022/2023 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1012/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на финансиски извештај за работењето на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1013/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седницата одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За усвојување на финансиски извештај за работењето на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои финансискиот извештај за работењето на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.

Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1014/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за неусвојување на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1015/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За неусвојување на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица не ја усвои Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година број. 02-81/1 од 17.02.2022 година.

Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година број. 02-81/1 од 17.02.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП „Камена Река“ е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1016/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за неусвојување на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1017/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

### **О Д Л У К А**

**За неусвојување на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица не ја усвои Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година број. 02-80/1 од 17.02.2022 година.

Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година број. 02-80/1 од 17.02.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП „Камена Река“ е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1018/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за неусвојување на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП Камена река Македонска Каменица број 02-108/1 од 10.03.2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1019/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За неусвојување на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП Камена река Македонска Каменица број. 02-108/1 од 10.03.2022 година.**  
**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица не ја усвои Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број. 02-108/1 од 10.03.2022 година.

Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-108/1 од 10.03.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП„Камена Река“ е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1020/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за неусвојување на Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на оџачарски услуги од страна на ЈП Камена Река Македонска Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1021/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За неусвојување на Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на оџачарски услуги од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број.02-109/1 од 10.03.2022 година**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица не ја усвои Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на оџачарски услуги од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година.

Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на оџачарски услуги од страна на ЈП Камена Река Македонска Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1022/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**



Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за неусвојување на Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем број 02-188/1 од 28.04.2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1023/1  
20.05.2022 г.  
М.Каменица**

**Градоначалник  
Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За неусвојување на Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем број. 02-188/1 од 28.04.2022 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица не ја усвои Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем број. 02-188/1 од 28.04.2022 година

Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем број. 02-188/1 од 28.04.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1024/1  
20.05.2022 г.  
М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица  
Претседател  
Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП Камена Река Македонска Каменица број 02-189/1 од 28.04.2022 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1025/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број. 02-189/1 од 28.04.2022 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-189/1 од 28.04.2022 година.

Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-189/1 од 28.04.2022 година донесена од страна на Управниот Одбор на ЈП „Камена Река“ е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“ а ќе се применува по стапувањето во сила на измената и дополнувањето (Ребаланс) на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година.

**Број 08-1026/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од ФК„Каменица-Саса“ Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1027/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Р.Македонија“ бр.52/2010,135/2011 и 55/16) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на барањето на ФК„Каменица-Саса“ Македонска Каменица**

##### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ФК„Каменица-Саса“ Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година во износ од 1.800.000,00 денари.

Барањето на ФК„Каменица-Саса“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

##### **Член 2**

Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година, Програма Е – општинска администрација, Потпрограма Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка 464990 – други трансфери.

##### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1028/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1029/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Р.Македонија“ бр.52/2010,135/2011 и 55/16) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За усвојување на барањето на КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година во износ од 200.000,00 денари.

Барањето на КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година, Програма Е – општинска администрација, Потпрограма Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка 464990 – други трансфери.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1030/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од ЖKK „Баскет Кам“ Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1031/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Р.Македонија“ бр.52/2010,135/2011 и 55/16) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на барањето на ЖKK „Баскет Кам“ Македонска Каменица**

##### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЖKK „Баскет Кам“ Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година во износ од 500.000,00 денари.

Барањето на ЖKK „Баскет Кам“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

##### **Член 2**

Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година, Програма Е – општинска администрација, Потпрограма Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка 464990 – други трансфери.

##### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1032/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од ЖФК „Каменица Саса“ Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1033/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Р.Македонија“ бр.52/2010,135/2011 и 55/16) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на барањето на ЖФК „Каменица Саса“ Македонска Каменица**

##### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЖФК „Каменица Саса“ Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година во износ од 400.000,00 денари.

Барањето на ЖФК „Каменица Саса“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

##### **Член 2**

Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година, Програма Е – општинска администрација, Потпрограма Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка 464990 – други трансфери.

##### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1034/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од ЗГ „Шаховски клуб Каменица Саса“ Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1035/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Р.Македонија“ бр.52/2010,135/2011 и 55/16) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За усвојување на барањето на ЗГ „Шаховски клуб- Каменица Саса“**  
**Македонска Каменица**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЗГ „Шаховски клуб - Каменица Саса“ Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година во износ од 30.000,00 денари.

Барањето на ЗГ „Шаховски клуб-Каменица Саса“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година, Програма Е – општинска администрација, Потпрограма Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка 464990 – други трансфери.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1036/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од ЗГ „ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА“ Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1037/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 49 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Р.Македонија“ бр.52/2010,135/2011 и 55/16) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**За усвојување на барањето на ЗГ „ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА“**  
**Македонска Каменица**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на ЗГ „ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА“ Македонска Каменица за исплата на парични средства од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година во износ од 70.000,00 денари.

Барањето на ЗГ „ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА“ Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Исплата на средствата ќе се врши по претходно доставено барање од здружението. Средствата за оваа намена ќе бидат исплатени од Буџетот на општина Македонска Каменица за 2022 година, Програма Е – општинска администрација, Потпрограма Е0 – општинска администрација, категорија 46 ставка 464 потставка 464990 – други трансфери.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1038/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**



Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 90 од Статутот на општина Македонска Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Гоце Лефков од с.Луковица Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Бр.09-1039/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**Димчо Атанасовски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 20 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.20/2019 и 38/20), а во врска со Правилникот за правото на користење, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош бр.08-633/1 од 09.04.2021 година („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.42/2021) Советот на општина Македонска Каменица на 8<sup>та</sup> седница одржана на ден 20.05.2022 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на барање за исплата на парични средства**

##### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето на Гоце Лефков од с.Луковица Македонска Каменица заведено под бр.08-946/1 од 13.05.2022 година за одобрување на парични средства за болничко лекување.

Барањето на Гоце Лефков од с.Луковица Македонска Каменица е составен дел на оваа Одлука.

##### **Член 2**

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 30.000,00 денари на сметката на на Гоце Лефков од с.Луковица Македонска Каменица.

##### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Македонска Каменица“.

**Број 08-1040/1**  
**20.05.2022 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**Љупчо Трајановски с.р**

## СОДРЖИНА

1. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица - K1 образец за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.....стр.1
2. Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица - K1 образец за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.....стр.1
3. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица - K1 образец за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.....стр.2-3
4. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица - K2 образец за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.....стр.4
5. Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица - K2 образец за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.....стр.4
6. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица - K2 образец за период од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.....стр.5
7. Заклучок за прогласување на Програма за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на заштитата и спасувањето и управување со кризи во 2022 година.....стр.6
8. Програма за активностите на Општина Македонска Каменица во областа на заштитата и спасувањето и управување со кризи во 2022 година.....стр.6-9
9. Заклучок за прогласување на Одлука за дополна на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2022 година.....стр.9
10. Одлука за дополна на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2022 година.....стр.10
11. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност на Оглас за запишување на ученици во прва година во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица во учебната 2022/2023 година.....стр.11
12. Одлука за давање согласност на Оглас за запишување на ученици во прва година во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица во учебната 2022/2023 година.....стр.11

13. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на финансиски извештај за работењето на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.....стр.12
14. Одлука за усвојување на финансиски извештај за работењето на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година.....стр.12
15. Заклучок за прогласување на Одлука за неусвојување на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година.....стр.13
16. Одлука за неусвојување на Одлуката за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година.....стр.13
17. Заклучок за прогласување на Одлука за неусвојување на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година.....стр.14
18. Одлука за неусвојување на Одлуката за утврдување на тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за регулиран период 2022-2024 година.....стр.14
19. Заклучок за прогласување на Одлука за неусвојување на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП Камена река Македонска Каменица број 02-108/1 од 10.03.2022 година.....стр.15
20. Одлука за неусвојување на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП Камена река Македонска Каменица број 02-108/1 од 10.03.2022 година.....стр.15
21. Заклучок за прогласување на Одлука за неусвојување на Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на ојачарски услуги од страна на ЈП Камена Река Македонска Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година.....стр.16
22. Одлука за неусвојување на Одлуката за измена и дополнување на Одлука за утврдување на висината и начинот на плаќањето на надоместокот за вршење на ојачарски услуги од страна на ЈП Камена Река Македонска Каменица број 02-109/1 од 10.03.2022 година.....стр.16
23. Заклучок за прогласување на Одлука за неусвојување на Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем број 02-188/1 од 28.04.2022 година.....стр.17

24. Одлука за неусвојување на Одлуката за утврдување на висината на надоместок за приклучување на водоснабдителниот и канализациониот систем број 02-188/1 од 28.04.2022 година.....стр.17
25. Заклучок за прогласување на Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица број 02-189/1 од 28.04.2022 година.....стр.18
26. Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈП Камена Река Македонска Каменица број 02-189/1 од 28.04.2022 година.....стр.18
27. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање од ФК„Каменица-Саса“ Македонска Каменица.....стр.19
28. Одлука за усвојување на барање од ФК „Каменица-Саса“ Македонска Каменица .....стр.19
29. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање од КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица.....стр.20
30. Одлука за усвојување на барање од КК „Баскет Кам“ Македонска Каменица.....стр.20
31. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање од ЖКК „Баскет Кам“ Македонска Каменица.....стр.21
32. Одлука за усвојување на барање од ЖКК „Баскет Кам“ Македонска Каменица...стр.21
33. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање од ЖФК „Каменица Саса“ Македонска Каменица. ....стр.22
34. Одлука за усвојување на барање од ЖФК „Каменица Саса“ Македонска Каменица.....стр.22
35. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање од ЗГ „Шаховски клуб Каменица Саса“ Македонска Каменица.....стр.23
36. Одлука за усвојување на барање од ЗГ „Шаховски клуб Каменица Саса“ Македонска Каменица.....стр.23
37. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање од ЗГ „ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА“ Македонска.....стр.24
38. Одлука за усвојување на барање од ЗГ „ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА“ Македонска.....стр.24

- 39. Заклучок за прогласување на Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Гоце Лефков од с.Луковица Македонска Каменица. ....стр.25
- 40. Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Гоце Лефков од с.Луковица Македонска Каменица. ....стр.25
- 41. Содржина.....стр.26-29

